

Врз основа на член 27 став (1) од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 43/12 и 145/12), министерот за здравство донесе

У П А Т С Т В О
ЗА ПРАКТИКУВАЊЕ НА МЕДИЦИНА ЗАСНОВАНА НА ДОКАЗИ ПРИ
ХЕИЛИТИС ВО ДЕРМАТОЛОГИЈАТА

Член 1

Со ова упатство се пропишува начинот на медицинското згрижување преку практикување на медицина заснована на докази при хеилитис во дерматологијата.

Член 2

Начинот на згрижување на хеилитис во дерматологијата е даден во прилог, кој е составен дел на ова упатство.

Член 3

Здравствените работници и здравствените соработници ја вршат здравствената дејност на згрижување на хеилитис во дерматологијата по правило согласно ова упатство.

По исклучок од став 1 на овој член, во поединечни случаи по оценка на докторот може да се отстапи од одредбите на ова упатство, со соодветно писмено образложение за причините и потребата за отстапување и со проценка за натамошниот тек на дијагностичкиот процес и на третманот, при што истото од страна на докторот соодветно се документира во писмена форма во медицинското досие на пациентот.

Член 4

Ова упатство влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07- 5233/2

3 декември 2012 година

Скопје

МИНИСТЕР

Никола Тодоров

ХЕИЛИТИС ВО ДЕРМАТОЛОГИЈА

МЗА Упатства
8.4.2009

- Ангуларен хеилит кај постари лица
- Ангуларен хеилит кај деца
- Други форми на хеилит

АНГУЛАРЕН ХЕИЛИТ КАЈ ПОВОЗРАСНИ ЛИЦА

- Често е асоциран со губење на забите, лошо затворање на устата, што води до нагласување на кожните набори на аглите на устата. Константното слевање на плунка во кожните набори создава идеални услови за габични и бактериски инфекции.
- Кај 20% од случаите причинител е *Candida albicans*, кај 60% е комбинација на *Candida albicans* и *Staphylococcus aureus* и во 20% од случаите *Staphylococcus aureus* самостојно.
- Дефицитот на железо или Б-витамини предиспонира за развој на хеилит.

Третман

- Третман на предиспонирачките фактори (корекција на лошата дентална оклузија, корекција на дефицитот на железо или Б-витамини).
- Комбинација на масти со hydrocortisone, natamycin и neomycin sulphate, комбинација на hydrocortisone и chlorhexidine, chlorhexidine гел.

АНГУЛАРЕН ХЕИЛИТ КАЈ ДЕЦА

- Обично е резултат на atopскиот дерматит, поретко е предизвикан од габична инфекција.
- Хеилитот може да стане перзистентен, доколку кожата, која е инаку склона на алергии, постојано е во контакт со алергени од храна на пример, зеленчуци и овошје. Се препорачува една до две недели да не се даваат слатки.

ДРУГИ ФОРМИ НА ХЕИЛИТ

- Актиничен (соларен) хеилит е промена која е со зголемен ризик за појава на канцер на долната усна. Може да биде третиран со криотерапија со течен азот или со ласер¹
- М.Chron и ХИВ инфекцијата може да бидат асоцирани со хеилит.

Автор:

Tuula Salo, Maria Siponen, Article ID: ebm00154(007.011), c2005 Duodecim Medical Publication Ltd

1. **EBM Guidelines, 8.4.2009, <http://www.ebm-guidelines.com>**
2. **Упатството треба да се ажурира еднаш на 4 години.**
3. **Предвидено е следно ажурирање до април 2013 година.**

¹ Ограничено досатпно во Р. Македонија (во приватни дерматолошки ординации), но се работи за алтернативен третман